

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “СТИПИОН 2011“ ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2019 ДО 30.06.2019 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Во текот на извештајниот период од 01.04.-30.06.2019 година, ЈП “СТИПИОН 2011“ имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици, своето работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

1. Поставување на ракохват-ограда на ул. Солунска:

-Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање ,фарбање ,транспорт на раст. До 5 км со обезбедување на сообраќајот.....кг.....157,5

2. Тампонирање на платформа и ул. пристап месност Плуждино, Сењак и ул. Бел камен:

-Набавка и вградување на сепариран кршен камен толченик за тампонски слој со довоз на раст. 12км со планирање и валирање.....м3.....12

3. Замена на скршени капаци на шахти ул. Борис Кидрич:

-Набавка, транспорт и вградување на шахта за атмосферска канализација...кг.....34

4. Крпење на дупки со павер елементи на ул. Сремски фронт, ул. Борис Крајгер, ул. Борис Кидрич, ул. Партизанска:

-Крпење на ударни дупки со претходен ископ на шљунак врз подлога од ситен песок и пополнување со павер елементи на тротоарот.....м2.....25

-Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка-павер елементи од лице место..32

5. Бетонирање на ударни дупки ул. Панче Караѓозов и ул. Никола Нехтенин:

-Бетонирање на ударни дупки со готов бетон.....м3.....0,5

6. Прередување на камена коцка на ул. Партизанска, ул. Панче караџозов, ул. Борко Талев:

-Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка постоечка од лице место..м2...17

7. Крпење на дупки со ладна асфалтна маса.....т.....1,3

8. Поставување на бетонски рабници на платформа за паркинг:

-Изработка, транспорт и вградување на бетонски рабници на бетонска подлога со МБ20.....бр.....36

9. Санација на ревизиона шахта ул. Пиринска:

-Машинско сечење на коловозна конструкција.....м.....4

-Рачен ископ на земја III кат за дренажен ров.....м3.....0,3

-Рачен утовар и транспорт на земја со камион.....м3.....0,3

-Набавка, транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30.....м3.....0,15

10. Санација на потпорен сид ул. Леринска:

-Машински ископ на земја за темел на потпорен сид.....м3.....16

-Машински утовар и транспорт на земја со камион.....м3.....16

-Набавка, транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30.....м3.....10,8

-Набавка и вградување на сепариран кршен камен за тампонски слој со довоз на растојание 12 км со планирање и валирање.....м3.....4

-Оплатирање, бетонирање и монтажа на оплата од потпорен сид МБ30...м3.....2,356

-Изработка на потпорен сид со бетонски блокови.....м2.....32

-Набавка, сечење, виткање и вградување на бетонско железо за арматура...кг.....210

-Набавка , транспорт и вградување на бетон МБ30 за бетонирање.....м3.....2,16

11. Ангажирано работници за потребите на Општина Штип.....ч.....919

12. Набавка и поставување на сообраќајни знаци.....бр.....98

за одржување на локални патишта и улици

13.Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја.....м.....	2780
14.Набавка,транспорт и монтажа на арм.бет.плочи на отвор. Шахта на тротоар..бр.....	2
15.Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт на раст. До 5км. со обезбедување на сообраќајот ул.Бел Камен...кг.....	192,5
16.Рачно чистење на отворени бетонски канали од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот на раст. До 3 км. на ул.партизанска.....м3.....	35
17.Машинско сечење на асфалт на ул.Васил Доганциски.....м.....	22
18.Ангажирано работници за одделни работни активности за потребите на о.Штип..ч..	1284
19.Поставување на лежечки полицајци пред Ректоратбр.....	8
20.Тампонирање во Плуждино:	
-Машинско подрамнување на улица и расчистување од хумус и трева со машина КАТ.....ч.....	10
-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст. до 12 км со планирање и валирање.....м3.....	105
21.Крпење на ударни дупки и прекопи со топла асфалтна маса...т.....	10,8
22.Поставување на ракохват-ограда на ул.С.Стојменски:	
-Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање ,фарбање ,транспорт на раст. до 5 км со обезбедување на сообраќајот.....кг.....	87,5
23.Изработка и бетонирање на патека во нас.Македонка:	
-Ангажирано машина багер за проширување порамнување и планирање на теренот за пешачка патека.....ч.....	6,5
-Машинско планирање и набивање на теренот со точност 1 см.....м2.....	394,3
-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст. до 12 км со планирање и валирање.....м3.....	37,6
-Изработка на бетонска патека со МБ30.....м3.....	27,4
24.Изработка на платформа со бекатон:	
-Ангажирано машина багер за ископ,порамнување и планирање на просторот...ч.....	1
-Машински утовар и транспорт на земја со камион на раст, 3-5км.....м3.....	11,6
-Машинско планирање и набивање на теренот со точност 1 см.....м2.....	46,5
-Утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници на бетонска подлога...м.....	27
-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст. до 12 км со планирање и валирање.....м3.....	6,325
-Утовар,транспорт и изработка на платформа со конструкција од павер елементи врз подлога од ситна камена ризла со набивање.....м2.....	46,5
25.Санација на тиролска решетка на ул.Б.Кидрич:	
-Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт.....м.....	10
-Ангажирано машина багер за кршење на оштетени сидови на тир.решетка со пикамер.....ч.....	1
-Оплатирање,бетонирање и демонта-а на оплата на сидовите на тиролска решетка со МБ30 со еднострана оплата.....м3.....	1,2
-Набавка,сечење,виткање и вградување на бетонско железо за арматура..кг.....	31
-Набавка,транспорт и вградување на тиролска решетка за ул.сливници.....кг.....	217
26.Набавка,транспорт и вградување на метални столбџиња на тротоар на ул.Б.Крајгер.....бр.....	3
27.Санација на дел од тротоар на ул.Добре Радосављев:	
-Рачен ископ на земја во широк откоп.....м3.....	1,69
-Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст, 3-5 км.....м3.....	1,69

за одржување на локални патишта и улици

-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст. до 12 км со планирање и валирање.....м3.....	1,01
-Утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници на бетонска подлога МБ20 со фугирање.....м.....	5
-Утовар,транспорт и изработка на тротоарска конструкција од павер елементи врз подлога од ситна камена ризла со набивање.....м2.....	6,75
28.Рачно вадење и повторно набивање на камена коцка бул.ЈНА и ул.Партизанска.....м2.....	26
29.Чистење на отворени бетонски канали од наноси на ѓубре со утовар и транспорт од 1-3км на ул.Сутјеска,ул.Вардарска и ул.Иво Лола Рибар.....м3.....	15
30.Бетонирање на прекоп на бул.Г.Делчев:	
-Набавка,транспорт и вградување на бетон за бетонирање на прекоп....м3.....	1
31.Одржување и чистење на улични сливници од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот.....бр.....	16
32.Одржување и чистење на ревизиони шахти за атмосферска канализација од наноси и ѓубре со утовар и транспорт.....бр.....	8
33.Одржување и чистење на тиролски зафати од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот.....м.....	31
34.Фарбање на означените површини со боја (стрелки,разделна линија,паркинг)...м.....	231

Вкупно за месеците април-јуни реализирани се.....2.811.500,00 ден.

јули,2019

ЈП“СТИПИОН 2011“
Директор
Д.г.и.Сашко Протогеров